

За потребите на проектот „Поголема партиципација – подобри политики и регулативи“, во рамките на програмата Цивика Моблитас, а врз основа на Договорот за грант меѓу Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Центарот за управување со промени (ЦУП), проектниот тим на ЦУП испраќа:

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 02/2016
за набавка на услуги - ангажирање на
ментори за поддршка на граѓански организации при изработка на документ за
политики

1. Центарот за управување со промени во рамките на проектот „Поголема партиципација – подобри политики и регулативи“ кој се реализира како дел на програмата Цивика Моблитас, има потреба од двајца ментори кои ќе работат со граѓанските организации (ГО), ќе им помогнат и ќе ги водат низ процесот на анализа која ќе резултира со креирање на два документа за политики.

2. Опис на услугата:

- Менторство и поддршка на граѓански организации во спроведување на *ex ante* или *ex post* анализа и при креирање на документ за политики

Подетален опис на услугите во проектната задача ToP 02/2016 која е дел од овој повик

3. Фази на спроведување (прелиминарна временска рамка)

Услугата треба да се испорача меѓу месец февруари – септември 2016 година. Центарот за управување со промени (ЦУП) во согласност предвидената временска рамка ќе го извести добавувачот на услугата за точниот датум и време за спроведување на менторските денови. ЦУП го задржува правото на измена на временската рамка и испораката на наранчаната услуга од страна на добавувачот во зависност од претходно реализираните активности кои се во рамките на овој проект.

4. Набавката ќе се реализира од страна на ментори со искуство во испорака на ваков тип услуги. ЦУП во согласност со одредбите од договорот со донаторот на проектот, ќе спроведе **ограничен повик**, со прибирање на најмалку 3 понуди.

5. За таа цел, ве молиме да ни доставите Ваша понуда за горе наведената покана во рок од 7 дена од денот на нејзиниот добивање. Понудата треба да содржи квалитативна и финансиска понуда.

Квалитативната понуда треба да се состои од:

- Мотивационо писмо со определување на сфера на интерес (екстерно тестирање или отворени податоци)
- Кратка биографија (CV)
- Листа на референци
- Предлог методологија за работа со временска рамка
- Финансиска понуда

Финансискиот дел од понудата треба да биде во следниот формат:

Ставка	Опис на производ/услуга	Количина (број на денови)	Единечна цена во бруто износ	Вкупна цена во бруто износ
1.	Поддршка и менторство			
2.	Креирање на завршен извештај			
ВКУПНО				

6. Изборот на добавувачот/те ќе се изврши по пат на евалуација на квалитативната и на финансиската понуда. Скалата на бодување врз чија основа ќе се изврши евалуацијата и избор на понуда е следната:

Квалитативна евалуација	Максимум можни бодови
1. Листа на референци	10
1 референца	3 бодови
2 референци	5 бодови
Над 3 референци	10 бодови
2. Кратка биографија	40
Образование	(max) 20
Искуство на слични задачи	(max) 20
3. Предлог методологија за работа	10
Вкупно бодови	60
Финансиска евалуација	Максимум можно бодови
Вкупно бодови	40
Финална евалуација	Максимум можни бодови
Просечена оценка за квалитативна* 0,50	60
Просечна оценка за финансиска евалуација * 0,50	40
Вкупна оценка	100

7. Услови и начин на плаќање

Плаќањето ќе биде двократно – 50 % по потпишување на договорот за испорака на услуги и 50% по целосно извршување на услугите предвидени во овој повик.

8. Набавката е делива

9. Начин на доставување на понудите

Понудата се доставуваат по електронски пат. Ве молам доставете ги вашите понуди на natalija.shikova@cup.org.mk и на info@cup.org.mk

Краен рок на доставување на понудите е до **15.02.2016 до 16:00 часот**.

Понудите што ќе пристигнат по наведениот рок, како и оние кои не се изработени според пропозициите на повикот, нема да бидат земени предвид. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Сите дополнителни појаснувања може да се добијат на писмено, на е-маил адреса на Наталија Шикова, natalija.shikova@cup.org.mk програмски координатор, Центар за управување со промени.

Рок на важност на понудата: најмалку 30 дена;

10. Отворање на понудите

Понудите ќе бидат отворени без присуство на јавноста на ден 16.02.2016 година, во 15 часот, во седиштето на ЦУП.